

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 17

Год. LXI

Четврток, 17 март 2005

Цена на овој број е 390 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
283. <b>Правилник</b> за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на трговските друштва за издадените согласности за производство на вооружување и воена опрема.....	2	293. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Логика за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	7
284. <b>Правилник</b> за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на трговските друштва за издадените согласности за промет на вооружување и воена опрема.....	4	294. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Компаративна книжевност за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	7
285. <b>Решение</b> за количествата на суров тун во лист што ќе се произведуваат во 2005 година.....	5	295. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Ликовна уметност за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	7
286. <b>Решение</b> за определување овластен субјект за заштита на фонотечните добра.....	6	296. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик (трет странски јазик) DELFIN за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	7
287. <b>Решение</b> за определување овластен субјект за заштита на фолклорните добра.....	6	297. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Италијански јазик (трет странски јазик) PROGETTO ITALIANO 2 за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	7
288. <b>Решение</b> за определување овластен субјект за заштита на јазикот и топонимите.....	6	298. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Турски јазик и литература за II година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	8
289. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Физика (Комбинација А) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	6	299. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование за VII одделение.....	8
290. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Физика (Комбинација Б) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	6	300. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование за VIII одделение.....	8
291. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Хемија за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	6	301. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик (трет странски јазик) PREINTERMEDIATE NEW HEADWAY за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	8
292. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Биологија за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	6		

	Стр.		Стр.
302. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по класичен јазик (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	8	309. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Математичка анализа за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	10
303. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по класичен јазик (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК на албански наставен јазик I и II) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	8	310. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Економија за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	10
304. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Програмски јазици за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	9	311. <b>Обрасци</b> на Уписниците „НП“ и „НПР“ од Деловникот на Народниот правобранител.....	10
305. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Програмски јазици за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	9	7. <b>Одлука</b> за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите.....	12
306. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик и литература за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	9	<b>Исправка</b> на Правилникот за постапката на издавање, заменување, продолжување на важењето и за начинот на водење на евиденција на возачките дозволи и дозволите за возач на трактор, како и постапката за издавање и начинот на водење на евиденцијата за издадените возачки потврди.....	12
307. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Менаџмент за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	9	<b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот за месец февруари 2005 година во однос на месец јануари 2005 година..	12
308. <b>Решение</b> за одобрување и употреба на учебник по Математичка анализа за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	9	<b>Огласен дел</b> .....	1-148

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

### 283.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема („Службен весник на РМ“ бр. 54/02), министерот за економија, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ СОГЛАСНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината, формата и начинот на водење на регистарот на трговските друштва за издадените согласности за производство на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: регистар).

#### Член 2

Регистарот се води во укоричена книга која се состои од евиденциски листови, со димензии 250 мм x 333 мм.

На насловната страна на корицата од регистарот во левиот горен агол е отпечатен текст „Република Македонија“ „Министерство за економија“, а во средината „Регистар на трговските друштва за издадените согласности за производство на вооружување и воена опрема“.

Образецот на регистарот од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник.

#### Член 3

Евиденцискиот лист од регистарот ги содржи следните рубрики:

1. реден број;
2. фирмата и седиштето на трговското друштво;
3. адресата на објектот за производство на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: ВВО);
4. матичниот број на трговското друштво;

5. името и презимето на одговорното лице/одговорните лица, ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот - важечка во неговата земја и неговото државјанство како и местото на живеење;

6. овластувањето за застапување на трговското друштво;

7. бројот и датумот на издадената согласност на трговското друштво за производство на ВВО издадена од Владата на Република Македонија;

8. шифрата на дејност;

9. бројот и датумот на запишување на издадената согласност во регистарот;

10. забелешка и

11. потписот на лицето што извршило впишување во регистарот.

#### Член 4

Во евиденциските листови од регистарот се внесуваат податоците од членот 3 на овој правилник, како и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

#### Член 5

Секој евиденциски лист од регистарот има реден број напишан со арапски броеви, со растечка големина.

Пред почетокот на водењето на регистарот на последниот евиденциски лист, се забележува вкупниот број на листовите што ги содржи регистарот и се заверуваат со печат на Министерството за економија и потпис на овластеното лице што го води регистарот.

#### Член 6

На еден евиденциски лист од регистарот може да се впишуваат податоци само за три трговски друштва.

#### Член 7

Регистарот се води во пишана и во електронска форма.

#### Член 8

Запишувањето на податоците во евиденциските листови од регистарот се врши така што:

1. Во рубриката 1 се запишува редниот број кој се пренесува на другата страна од регистарот;



**284.**

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема (“Службен весник на РМ“ бр. 54/02), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА  
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВСКИТЕ  
ДРУШТВА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ СОГЛАСНОСТИ ЗА  
ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува содржината, формата и начинот на водење на регистарот на трговските друштва за издадените согласности за промет на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: регистар).

**Член 2**

Регистарот се води во укоричена книга која се состои од евиденциски листови, со димензии 250мм x 333мм.

На насловната страна на корицата од регистарот во левиот горен агол е отпечатен текст “Република Македонија“ “Министерство за економија“, а во средината “Регистар на трговските друштва за издадените согласности за промет на вооружување и воена опрема“.

Образецот на Регистарот од став 1 на овој член е составен дел на овој Правилник.

**Член 3**

Евиденцискиот лист од регистарот ги содржи следните рубрики:

1. реден број;
2. фирмата и седиштето на трговското друштво;
3. адресата на објектот каде се врши прометот на вооружувањето и воената опрема (во натамошниот текст: ВВО);
4. матичниот број на трговското друштво;
5. името и презимето на одговорното лице/одговорните лица, ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото државјанство како и местото на живеење;
6. бројот и датумот на овластувањето за застапување на трговското друштво;
7. бројот и датумот на согласноста за промет на ВВО издадена од Министерството за економија;
8. шифрата на дејност;
9. бројот и датумот на запишување на издадената согласност во регистарот;
10. забелешка и
11. потписот на лицето што извршило запишување во регистарот.

**Член 4**

Во евиденциските листови од регистарот се внесуваат податоците од членот 3 на овој правилник, како и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

**Член 5**

Секој евиденциски лист од регистарот има реден број напишан со арапски броеви, со растечка големина.

Пред почетокот на водењето на регистарот на последниот евиденциски лист, се забележува вкупниот број на листовите што ги содржи регистарот и се заверуваат со печат на Министерството за економија и потпис на овластеното лице што го води регистарот.

**Член 6**

На еден евиденциски лист од регистарот може да се впишуваат податоци само за три трговски друштва.

**Член 7**

Регистарот се води во пишана и во електронска форма.

**Член 8**

Запишувањето на податоците во евиденциските листови од регистарот се врши така што:

1. Во рубриката 1 се запишува редниот број кој се пренесува на другата страна од регистарот;
2. Во рубриката 2 се запишува називот на фирмата и адресата на седиштето на трговското друштво;
3. Во рубриката 3 се запишува адресата на објектот каде ќе се врши прометот на ВВО;
4. Во рубриката 4 се запишува матичниот број на трговското друштво;
5. Во рубриката 5 се запишуваат името и презимето на одговорно лице во јавното трговско друштво-содружникот, овластен да управува и да го застапува друштвото, ако управувањето не е доверено на трето лице (управител); во командитното друштво и во командитното друштво со акции-комплементарот, ако управувањето не е доверено на трето лице (управител); во друштвото со ограничена одговорност-управителот, односно управителите, член на надзорниот одбор, односно контролорот; и во акционерското друштво-член на органот на управување, односно член на надзорниот одбор и раководните лица во трговските друштва;
6. Во рубриката 6 се запишуваат податоците за овластувањето за застапување на трговското друштва;
7. Во рубриката 7 се запишува бројот на согласноста на трговското друштво за промет на ВВО, издадена од Министерството за економија;
8. Во рубриката 8 се запишува шифрата на дејност;
9. Во рубриката 9 се запишува датумот на запишувањето на издадената согласност во регистарот;
10. Во рубриката 10 се запишува забелешка за промените што ќе настанат по извршеното запишување на трговското друштво и
11. Во рубриката 11 се потпишува лицето кое го извршило запишувањето во регистарот.

**Член 9**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-1865/2  
10 март 2005 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

образец на регистарот

Република Македонија  
Министерство за економија

Регистар на трговските друштва за издадените согласности за промет на вооружување и  
воена опрема

насловна страна

Евиденциски лист од регистарот

Ред. бр.	Фирма и одделение на трговското друштво каде се врши промет	Адреса на објектот	Катичка бр. на трговско друштво	Име и презиме на одговорното лице од трговското друштво	Семестување на застапување на трговското друштво	Бр. и датум на издавањето од министерството за економија	Шифра на делност	Бр. и датум на издавањето на согласности	Забелешка	Потпис на лицето што извршило издавањето
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

285.

Врз основа на член 10 од Законот за тутун ("Службен весник на Република Македонија" бр. 69/96 и 15/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ  
ШТО ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО 2005 ГОДИНА**

1. Врз основа на проценката направена според планираното производство на тутун за 2005 година како и можностите на претпријатијата од тутунската индустрија за пласирање на произведениот тутун на домашниот и странскиот пазар, се определува производство од вкупно 22.600 тони суров тутун во лист.

2. Производството на тутун од став 1 на ова решение по типови изнесува:

Од ориенталски тутуни:

- "Прилеп" 14.000 тони

- "Јака" 8.000 тони

- "Џебел" 150 тони

Вкупно: 22.150 тони

Од полуориенталски тутуни:

- "Отља" 100 тони

Од крупнолисни тутуни:

- "Вирцинија" 300 тони

- "Берлеј" 50 тони

Вкупно: 350 тони

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2490/1  
11 март 2005 година  
Скопје

Министер,  
Садула Дураку, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА****286.**

Врз основа на член 156 од Законот за заштита на културното наследство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/04), министерот за култура донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОВЛАСТЕН СУБЈЕКТ  
ЗА ЗАШТИТА НА ФОНОТЕЧНИТЕ ДОБРА**

1. За вршење работи на заштита на фонотечните добра во смисла на Законот за заштита на културното наследство, како овластен субјект се определува Националната установа-Универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски" - Скопје.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 30-1620/1  
11 март 2005 година  
Скопје

Министер,  
**Благој Стефановски, с.р.**

**287.**

Врз основа на член 156 од Законот за заштита на културното наследство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/04), министерот за култура донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОВЛАСТЕН СУБЈЕКТ  
ЗА ЗАШТИТА НА ФОЛКЛОРНИТЕ ДОБРА**

1. За вршење работи на заштита на фолклорните добра во смисла на Законот за заштита на културното наследство, како овластен субјект се определува Институтот за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 30-1620/2  
11 март 2005 година  
Скопје

Министер,  
**Благој Стефановски, с.р.**

**288.**

Врз основа на член 156 од Законот за заштита на културното наследство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/04), министерот за култура донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОВЛАСТЕН СУБЈЕКТ  
ЗА ЗАШТИТА НА ЈАЗИКОТ И ТОПОНИМИТЕ**

1. За вршење работи на заштита на јазикот и топонимите во смисла на Законот за заштита на културното наследство, како овластен субјект се определува Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" - Скопје.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 30-1620/3  
11 март 2005 година  
Скопје

Министер,  
**Благој Стефановски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
289.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
ФИЗИКА (КОМБИНАЦИЈА А) ЗА IV ГОДИНА НА  
ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Физика (Комбинација А) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Александар Андоновски, Доне Гершанов, Зора Митревска, Станое Стојменов и Оливер Зајков.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-6254/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани, с.р.**

**290.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
ФИЗИКА (КОМБИНАЦИЈА Б) ЗА IV ГОДИНА НА  
ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Физика (Комбинација Б) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Андоновска Невенка, Гершановски Доне, Стојменов Станое и Заков Оливер.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-6255/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани, с.р.**

**291.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
ХЕМИЈА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО  
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Хемија за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори : Слоботка Алексовска и Киро Стојаноски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-6256/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани, с.р.**

**292.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО БИОЛОГИЈА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Биологија за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Олгица Саракинова, Драгица Трајановска и Софија Ачковска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-6257/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**293.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ЛОГИКА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Логика за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: Виолета Панзова.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-6258/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**294.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Компаративна книжевност за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Сања Стојменска-Елзесер, Валентина Миронска-Христовска, Наташа Аврамовска и Лорета Георгиевска-Јаковлева.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-6259/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**295.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовна уметност за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: Данчо Ордев.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-6260/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**296.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК (ТРЕТ СТРАНСКИ ЈАЗИК) DELFIN ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Германски јазик (трет странски јазик) DELFIN за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz.

2. Издавач: MAX HUEBER VERLAG-Германија, Дистрибутер: "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-6261/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**297.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК (ТРЕТ СТРАНСКИ ЈАЗИК) PROGETTO ITALIANO 2 ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Италијански јазик PROGETTO ITALIANO 2 (трет странски јазик) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: T. Marin, S. Magnelli.

2. Издавач: Edizioni EDILINGUA-Италија, Дистрибутер: "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-6262/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**298.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК  
ПО ТУРСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА II ГОДИНА  
НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ  
(ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Турски јазик и литература за II година на гимназиско образование (задолжителни предмети).

Автори: Рана Гурел и Зеки Гурел.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-6263/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**299.**

Врз основа на член 80-ѓ, став 3 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 63/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно образование за VII одделение.

Автори: Проф-д-р Богомил Карнаварис, Лаура Херцег, Марија Николовска и Никола Наневски.

2. Издавач: Издавачка куќа "Македонска искра" од Скопје, ул. "Божидар Аџија" бр. 7.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-2648/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**300.**

Врз основа на член 80-ѓ, став 3 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 63/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно образование за VIII одделение.

Автори: Проф-д-р Богомил Карнаварис, Лаура Херцег, м-р Гоце Наневски и Александар Јовановски.

2. Издавач: Издавачка куќа "Македонска искра" од Скопје, ул. "Божидар Аџија" бр. 7.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-2647/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**301.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК  
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК (ТРЕТ СТРАНСКИ ЈАЗИК)  
PRE INTERMEDIATE NEW HEADWAY ЗА  
IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ  
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Англиски јазик (трет странски јазик) PRE INTERMEDIATE NEW HEADWAY за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: John and Liz Soars.

2. Издавач: Ohford university press, Ексклузивен дистрибутер Англиски центар ДООЕЛ Скопје, ул. "Градски Зид" блок 3 локал 12.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-6618/1  
22 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**302.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК  
ПО КЛАСИЧЕН ЈАЗИК (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК) ЗА  
IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ  
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по класичен јазик (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: Љубинка Басотова.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-6619/1  
22 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**303.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе



**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО КЛАСИЧЕН ЈАЗИК (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК I И II) ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по класичен јазик (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК на албански наставен јазик I и II) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: д-р Сабри Салиу.

2. Издавач: Друштво за производство, трговија и услуги "Чабеј" Невзат и др. ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "Љубо Божиновски Пиш" бр. 14, Тетово.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-6620/1  
22 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**304.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по програмски јазици за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: д-р Ѓорѓи Јованчевски и Розалинда Стојова.

2. Издавач: ДОО "Гоцмар" Битола.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-6252/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**305.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по програмски јазици за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: д-р Ванчо Чабуковски, Димитар Битраков, Андосија Ристова, Борис Попов и Дејан Златковски.

2. Издавач: Друштво за консултативни услуги, производство и трговија "Информа"-експорт-импорт ДОО-ЕЛ Скопје, ул. "Коста Шахов" бр. 8, Скопје.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-6253/1  
3 ноември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**306.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Албански јазик и литература за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).

Автор: Д-р Аслан Хамити, Д-р Зеќрја Незири и Д-р Агим Љека.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства „Просветно дело“ Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-7204/1  
16 декември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**307.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МЕНАџМЕНТ ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Менаџмент за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автори: Бобек Шуклев и Маја Шуклева.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства „Просветно дело“ Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15.

3. Решението да се достави до средните училишта и до Бирото за развој на образованието.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-7205/1  
16 декември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.

**308.**

Врз основа на член 31-ѓ, став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/2003 и 67/04), министерот за образование и наука донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)**

1. Се одобрува употреба на учебник по Математичка анализа за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).

Автор: Никита Шекутковски и Игор Димовски.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства „Просветно дело“ Скопје, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15.



УПИСНИК ЗА ПРЕКЛУПАЧЕЊЕ (ОБРАЗЕЦ БР. 1)

КОД СТАЊА НА ПОКРЕТНИ И ПРЕКЛУПАЧИ ДРУШТВА										ЗАКЛУПАЧ НА ПОСТАВКА		ПРЕКЛУПАЧ НА ПОСТАВКА		ПОКРЕТНО ИЛИ ЗАКЛУПАЧ		ДАТУМ НА ПОКРЕТНОСТ	ЗАБЕЛЕЖУВАЊА		
Претходно поднесок, во име, земајќи предвид	Датум на поднесокот на покрупна	Врзани материјали на покрупна	Информации за поднесокот на покрупна	Датум на поднесокот на покрупна	Други	Услови на поднесокот, припадност, земајќи предвид и покрупна	Датум	Иницијали				Датум	Други	Датум на покрупна	Други			Датум на покрупна	Други
								Иницијали	Иницијали	Иницијали	Иницијали								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

ОПШТ УПИСНИК "ИПР" (ОБРАЗЕЦ БР. 2)

Основен број	ПРЕДМЕТ	Покр. основа	Датум на приват.	ИСПРАКАЧ			РАЗВОД	
				Прозиме и име односно назив и место	Број датум	Организац.	датум	ОЗНАКА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								
Пренос								

Обр. бр. 2 - 255

Обр. бр. 1 - Деловодник пропишан со Уставото за извршување на казначарско работење

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

7.

Врз основа на член 32, 34 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 28.02.2005 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ****Член 1**

Се врши измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите ("Службен весник на РМ" бр. 48/2001 и 52/2001).

**Член 2**

После членот 2 од Одлуката се додава нов член 2-а кој гласи:

"Средствата наплатени по основ на учество на осигурените лица со лични средства во вкупните трошоци при користење на здравствени услуги и лековите во здравствената установа од примарна здравствена заштита каде што надоместокот за обезбедените здравствени услуги се плаќа по капитација не се пресметани во надоместокот за капитација.

Средствата од став 1 на овој член, остануваат во здравствената установа."

**Член 3**

Се изменува табеларниот дел на член 3 и тоа: зборовите: "вредност на здравствените услуги" се заменуваат со зборовите: "здравствени услуги во примарна здравствена заштита" и тоа:

Здравствени услуги во примарна здравствена заштита	Партиципација
- Пломбирање на заб	90,00
- Вадење на заб	70,00
- Ендодонска терапија	120,00
- Останати стоматолошки услуги, освен превентивни здравствени услуги	80,00

**Член 4**

Во член 4 од Одлуката после точка 3 се додаваат следните здравствени услуги:

"4. Лабораториски преглед по упат:	
- Биохемиски	50,00
- Микробиолошки	100,00
5. Рентгентски преглед по упат	100,00
6. Специјалистички преглед по упат	50,00
7. Супспецијалистички преглед по упат	60,00
8. Специјалистички преглед на ЕХО по упат	100,00
9. Еднодневен третман во физикална медицина и рехабилитација-амбулантски	50,00"

Точката 4 станува точка 10.

**Член 5**

Се овластува стручната служба на Фондот да изготви упатство за примена на оваа одлука.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Управен одбор

Заменик претседател,

проф. д-р Магдалена Антова Велевска, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за постапката на издавање, за менување, продолжување на важењето и за начинот на водење на евиденцијата на возачките дозволи и дозволите за возач на трактор, како и постапката за издавање и начинот на водење на евиденцијата за издадените возачки потврди („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005), направена е техничка грешка поради што се дава

**ИСПРАВКА**

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА МЕНУВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ВОЗАЧКИ ПОТВРДИ

Во членот 3 во точката 4, зборот „постојан“ се брише.

Бр. 171-13859/1  
8 март 2005 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
Љубомир Михајловски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

**ОБЈАВУВА**

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2005 година, во однос на месец јануари 2005 година, е повисока за 0,5%.

2. Правото на пораст на платите за месец февруари 2005 година, во однос на месец јануари 2005 година, за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,25%.

Министер,  
Стевчо Јакимовски, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.  
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.  
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.